

7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија

Ф И Н А Н С И С К И   И З В Е Ш Т А И

за годината која завршува на ден 31.05.2024 г.  
со извештај на овластениот ревизор

Гевгелија, јули 2024

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
за годината која завршува на ден 31.12.2023.  
со извештај на овластениот ревизор

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ	I - III
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА	2
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	4
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	6 - 32
<i>Прилог:</i>	
- <i>Извештај за работењето во 2023 година</i>	
- <i>Годишна сметка за 2023 година</i>	

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија  
ул. „Гевгелиски партизански одред“ број 1-М3/2  
тел. 070 218 422; 075 218 422; 034 210 445  
E-mail: kotev@t.mk www.revizijakotev.com



## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До  
Акционерите и раководството на  
7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија

*Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија, кои го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на ден 31.12.2023 година, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за паричниот тек, Извештајот за промените на капиталот и резервите, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на тој ден.*

### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

*Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи согласно Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за воспоставување на интерна контрола за која смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.*

### ***Одговорност на ревизорот***

*Наша одговорност е да изразиме мислење за овие извештаи засновано на нашата ревизија.*

*Ние ја водевме нашата ревизија согласно Законот за ревизија и стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат ние да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од материјално значајни погрешни прикажувања.*



Ревизијата вклучува извршување постапки за прибавување на ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато било како резултат на измама, било како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорските постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### **Мислење**

Според наше мислење финансиските извештаи на Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија под 31-ви декември 2023 година, финансиската успешност и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

#### **Нагласување на прашање**

Како што е наведено во Белешка 2.4-континуитет во работењето, со состојба на 31.12.2023 година тековните обврски за износ од 32.951 илјада денари ги надминуваат вкупните тековни средства, што укажува на постоење на материјална неизвесност која може да наметне сомневање во претпоставката за континуитет.

Овие финансиски извештаи не содржат корекции и рекласификации кои би биле неопходни доколку Друштвото не би ги продолжило деловните активности во неограничена иднина. Нашето мислење не содржи резерва по претходно наведеното прашање.



**Извештај за други правни и регулативни барања**

Во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва менаџментот на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија е исто така одговорен за подготвување на годишен извештај за работата.

Наша одоговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото, во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. По тој однос нашата работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување за конзистентноста на наведените извештаи.

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето во 2023 година кои произлегуваат од годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија со состојба на 31. декември 2023 година и за годината што завршува на тој датум се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија.

Гевгелија, 22. април, 2024 година

Овластен ревизор:  
М-р РИСТО КОТЕВ

ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија

М-р РИСТО КОТЕВ




## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА ЗА 2023 ГОДИНА

Позиција	(во 000 ден)	белешка	2023	2022
<b>ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>			<b>13.077</b>	<b>27.053</b>
Приходи од продажба			12.998	25.296
Приходи од продажба на домашен пазар	6		12.998	25.296
Приходи од продажба на странски пазар			-	-
Промени на залихите на готови производи и произ. во тек			-	-
Останати оперативни приходи	7		79	1.757
<b>ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>			<b>18.630</b>	<b>26.075</b>
Набавна вредност на трговски стоки	8.4		130	2.084
Потрошени материјали, ситен инвентар и услуги			9.759	14.803
Потрошени материјали и ситен инвентар	8.1		8.483	12.923
Услуги	8.2		1.276	1.880
Промени на залихите на готови производи и произ. во тек	12		509	2.312
Трошоци за вработените	9		4.897	4.759
Амортизација, оштетување на средства и резервирања			2.932	2.985
Амортизација	8.3		2.908	2.985
Нето загуби поради оштетување на средства	10		24	-
Резервирања за трошоци и ризици			-	-
Останати оперативни расходи	10		912	1.444
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВНА (ЗАГУБА)</b>			<b>(6.062)</b>	<b>(1.334)</b>
Финансиски приходи			1	-
Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	11		1	-
Останати приходи од финансирање			-	-
Финансиски расходи			1.291	807
Расходи по основ на камати и курсни разлики	11		1.288	799
Останати расходи од финансирање	11		3	8
<b>Добивка (загуба) од редовно работ. пред оданочување</b>	13		<b>(7.352)</b>	<b>(2.141)</b>
Данок на добивка			-	-
<b>НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	13		<b>(7.352)</b>	<b>(2.141)</b>
<b>НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА</b>	13		<b>(7.352)</b>	<b>(2.141)</b>
Останата сеопфатна добивка			-	-
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	13		<b>(7.352)</b>	<b>(2.141)</b>
<b>Заработка по акција</b>	(во денари)		<b>н/п</b>	<b>н/п</b>

Белешките прикажани на страните од 6 до 32  
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор  
Димитар Чугунџалиев




Одговорен за сметководство  
Јорданка Аблакова



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАСИСКАТА СОСТОЈБА  
НА ДЕН 31.12.2023 ГОДИНА**


Позиција	(во 000 ден)	белешка	2023	2022
<b>СРЕДСТВА</b>				
<b>Постојани средства</b>			<b>37.196</b>	<b>40.166</b>
Нематеријални средства			-	-
Недвижности постројки и опрема		14	37.196	40.166
Вложувања во подружници			-	-
Вложувања во придружени претпријатија			-	-
Вложувања во хартии од вредност			-	-
Останати долгорочни побарувања			-	-
Одложено даночно средство			-	-
<b>Тековни средства</b>			<b>12.010</b>	<b>13.824</b>
Залихи		15	9.331	9.640
Побарувања од купувачи		16	2.586	4.126
Останати побарувања		17	52	3
Краткорочни вложувања			-	-
Парични средства и еквиваленти на паричните средства		18	41	55
<b>Активни временски разграничувања</b>		19	<b>36</b>	<b>40</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>			<b>49.242</b>	<b>54.030</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>				
<b>Капитал</b>			<b>3.921</b>	<b>11.273</b>
Капитал на основачите /акции		20	31.514	31.514
Резерви		20	8.949	8.949
Ревалоризациони резерви			-	-
Акумулирана добивка (загуба)		20	(36.542)	(29.190)
<b>ОБВРСКИ</b>			<b>44.961</b>	<b>42.352</b>
<b>Долгорочни обврски</b>			-	-
Обврски за долгорочни кредити			-	-
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			-	-
Останати долгорочни резервирања			-	-
<b>Тековни обврски</b>			<b>44.961</b>	<b>42.352</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		21и22	7.350	6.483
Обврски по краткорочни кредити		22	36.300	34.622
Краткорочни резервирања			-	-
Обврски кон државата		22	1.311	1.247
<b>Пасивни временски разграничувања</b>		23	<b>360</b>	<b>405</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			<b>49.242</b>	<b>54.030</b>

Белешките прикажани на страните од 6 до 32  
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор  
Димитар Чугунцалиев




Одговорен за сметководство  
Јорданка Аблакова



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДРУШТВОТО  
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2023 ГОДИНА**

(во 000 ден)

П о з и ц и ј а	2023	2022
<b>А) Готовински текови од деловни активности</b>	<b>(1.754)</b>	<b>(2.878)</b>
Нето добивка (загуба) после оддана чувањето	(7.352)	(2.141)
Амортизација	2.908	2.985
Ревалоризација на амортизација	-	-
Намалување (зголемување) на залихите	309	3.149
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	1.540	(707)
Намалување (зголемување) на побарувања за аванси	(50)	-
Намалување (зголемување) на остан. краткор. побарувања	1	39
Намалување (зголемување) на АВР	4	(1)
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	863	(6.308)
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси	-	-
Зголемување (намалување) на остан. краткорочни обврски	68	154
Зголемување (намалување) на ПВР	(45)	(48)
<b>Б) Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>62</b>	<b>12.776</b>
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	-	-
Продажба на материјални и нематеријални средства	62	93
Намалување (зголемување) на долгорочни вложувања	-	12.683
Намалување (зголемување) на долгорочни побарувања	-	-
Намалување (зголемување) на кратк. финансиски вложув.	-	-
<b>В) Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>1.678</b>	<b>(9.903)</b>
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување (намалување) на кредити	1.678	(9.903)
Исплатени дивиденди	-	-
Продажба (откуп) на сопствени акции	-	-
<b>Зголемување (смалување) на паричните средства</b>	<b>(14)</b>	<b>(5)</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА</b>	<b>41</b>	<b>55</b>

*Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и  
средствата на жиро сметката*

**Белешките прикажани на страните од 6 до 32  
се составен дел на финансиските извештаи**

Генерален директор  
**Димитар Чугунцалиев**




Одговорен за сметководство  
**Јорданка Аблакова**





**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ  
И РЕЗЕРВИТЕ НА ДРУШТВОТО**

О П И С	КАПИТАЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ					ВКУПНО КАПИТАЛ
	АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	ЗАКОНСКИ и СТАТУТАРНИ РЕЗЕРВИ	ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ- РЕИНВЕС. ДОБИВКА	АКУМУ- ЛИРАНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)	РЕВАЛ. РЕЗЕР.	
<b>СОСТОЈБА 01.01.2022 ГОДИНА</b>	<b>31.514</b>	<b>4.317</b>	<b>4.632</b>	<b>(27.049)</b>	<b>0</b>	<b>13.414</b>
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0	0
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0	0
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	(2.141)	0	(2.141)
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0	0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0	0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0	0
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0	0
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0	0
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0	0
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0	0
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0	0
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0	0
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	0	0	0	0	0	0
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0	0
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0	0
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0	0
<b>СОСТОЈБА 31.12.2022 ГОДИНА</b>	<b>31.514</b>	<b>4.317</b>	<b>4.632</b>	<b>(29.190)</b>	<b>0</b>	<b>11.273</b>
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0	0
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0	0
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	(7.352)	0	(7.352)
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0	0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0	0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0	0
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0	0
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0	0
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0	0
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0	0
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0	0
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0	0
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	0	0	0	0	0	0
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0	0
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0	0
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0	0
<b>СОСТОЈБА 31.12.2023 ГОДИНА</b>	<b>31.514</b>	<b>4.317</b>	<b>4.632</b>	<b>(36.542)</b>	<b>0</b>	<b>3.921</b>

Белешките прикажани на страните од 6 до 32  
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор  
Димитар Чугунцалиев

финансиски извештаи 2023



Одговорен за сметководство  
Јорданка Аблакова

*Јорданка Аблакова*

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### БЕЛЕШКА 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија (во понатамошниот текст „Друштво“) е основано на 03.04.2006 година. Единствениот матичен број на Друштвото е 4072731, а единствениот даночен број е 4006996101501. Основана дејност на Друштвото е 22.21 – Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси.

Седиштето на Друштвото е во Гевгелија, улица „Индустриска“ број 6.

Органи на управувањето и раководењето со Друштвото се Собранието на акционери, Одборот на директори и Генералниот директор. Генералниот директор го застапува и претставува Друштвото во правниот промет и спрема трети лица без ограничување на овластувањата. Овластено лице во својство на генерален директор е Димитар Чугунцалиев, извршен член на Одборот на директори.

Друштвото е со едностепен систем на управување. Членови на Одборот на директори се:

- Димитар Чугунцалиев – извршен член на Одбор на директори
- Илија Русев – неизвршен член, претседател на Одбор на директори
- Јорданка Аблакова – независен, неизвршен член на Одбор на директори

Основната главнина на Друштвото е 31.513.900 денари.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на РСМ.

Работењето на Друштвото се обавува на локација во Гевгелија.

Во висина на запишаниот капитал се издадени 10.000 обични акции со номинална вредност од по 51,13 евро за 1 акција. Со акциите на Друштвото се тргува на Слободниот пазар на македонската берза.

Во годината која завршува на 31.12.2023 година Друштвото своето работење го обавува со просечно ангажирани 10 вработени лица, 10 вработени во 2022 година.

Финансиските извештаи на Друштвото одобрени се од менаџментот на ден 13.03.2024 година.

## БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Сл. весник на РМ бр.28/04....Сл. весник на РСМ 215/21) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (Сл. весник на РМ 159/09.....107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се составени во согласност со домашната законска регулатива од областа на сметководството, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство.

До датумот на составување на придружните единечни финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија. Според тоа законската регулатива од областа на сметководството во Република Северна Македонија одредени прашања ги регулира различно од Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, финансиските извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

### 2.2 Основни сметководствени методи

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на Друштвото. Ставките во евиденцијата на Друштвото се прикажани врз основа на методот на набавната вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација согласно тогашната законска регулатива во Република Северна Македонија, како и за вложувањата

расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД) која е функционална валута на Друштвото. Финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари, освен доколку поинаку не е наведено.

### 2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата првобитната проценка или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената има влијае во повеќе периоди.

### 2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени на претпоставката на континуитетот на работењето. Веродостојноста е поткрепана со фактот дека Друштвото ќе продолжи со работа и во иднина. Менаџментот не искажува намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на работењето на Друштвото.

Со состојба на 31. декември 2023 вкупните тековни обврски изнесуваат 44.961 илјади денари со што за износ од 32.951 илјада денари ги надминуваат вкупните тековни средства кои се во износ од 12.010 илјади денари.

Раководството смета дека има можности да се надмине оваа состојба и дека е реална претпоставката за континуитет при изготвувањето на овие финансиски извештаи. Друштвото се потпира за постојните договори за производство и за финансиска поддршка од поврзаните субјекти.

Доколку поддршката од поврзаните субјекти би прекинала, ќе треба да се направат корекции за да се намали вредноста на средствата до износот на моментната продажна вредност и да се направи обезбедување за покривање на понатамошни обврски кои би произлегле.

### **БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во утврдените пресметководни периоди. Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка:

#### **3.1 Приходи од продажба на производи и услуги**

Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признават во Извештајот за сеопфатната добивка кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

Приходите од услуги се признаваат до степен на завршеност на услугите на денот на известувањето. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на производите на Друштвото не се лимитирани и слободно се формираат на пазарот.

Однапред наплатените или незаработените приходи кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како пасивни временски разграничувања.

#### **3.2 Трошоци од работењето – расходи**

Расходите се признаваат за периодот во кој се настанати во висина на нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во Друштвото.

Однапред платените трошоци за идни периоди или трошоците кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како активни временски разграничувања.

#### **3.3 Приходи и расходи од наеми**

Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат само за соодветниот пресметковен период.

Исплатите по основ на оперативен наем се признаени во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Стимулансите добиени од оперативен наем се признаени како составен дел од вкупните трошоци за наемнини според условите на наемот.

#### **3.4 Приходи и расходи од камата и курсни разлики**

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од вложувања (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност расположливи за продажба), приходи од

дивиденди и печалби од продажби на финансиски средства расположиви за продажба.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуби поради обезвреднување на финансиските средства. Трошоците за позајмување се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна камата, освен за трошоците за позајмување кои директно се припишуваат на набавка или изградба на средството кое се квалификува и се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство до денот кога средството е spremно за неговата употреба или продажба.

Приходите и расходите од камата се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признават според девизниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на трансакцијата.

Приходот од дивиденда се признава на денот на кој Друштвото се стекнува со право за наплата на дивидендата кој во случај на котирани акции е последен датум на тргување со право на дивиденда.

### 3.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства се проценуваат според набавната вредност само доколку е извесно дека идните економски користи ќе бидат прилив на Друштвото и трошоците на средствата можат веродостојно да се мерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба на средството.

### 3.6 Материјални средства

Долгорочните материјални средства се евидентираат по набавна вредност. Издатоците направени за замена на дел на материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се извесни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок на периодот во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционалната метода со примена на стапки определени со сметководствената политика на Друштвото за намалување на вредноста на средствата до нивната преостаната вредност. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период помеѓу периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средството, доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем. Земјата не се амортизира.

Проценетиот век на употреба и годишните стапки за амортизацијата, применети на некои позначајни ставки од материјалните средства се прикажани во следните прегледи:

- Градежни обејкти од армирано бетонска конструкција: траење 40 години, годишна стапка на амортизација 2,5%
- Опрема за производство, машини, алати и слично: траење 10 години, годишна стапка на амортизација 10%
- Компјутерска опрема: траење 4 години, годишна стапка на амортизација 25%
- Мебел и деловен инвентар: траење 5 години, годишна стапка на амортизација 20%

### 3.7 Вложувања во подружници и придружени друштва

Вложувањата во подружници и придружени претпријатија се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

Вложувања во придружени претпријатија се сметаат оние вложувања каде Друштвото има значајно влијание и кое ниту е подружница, ниту е заедничко вложување на Друштвото.

### 3.8 Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финасиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи. Ненаплатливите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

### 3.10 Финансиски инструменти

*Недеривативни финансиски средства* Недеривативните финансиски средства ги вклучуваат вложувањата во сопственички инструменти, побарувањата од купувачи и други побарувања и парични средства и парични еквиваленти. Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога и само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

*Заеми и побарувања* Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средства. Последовално на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување. Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.

*Финансиски средства расположливи за продажба* Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства одредени како расположливи за продажба кои не се класификувани во претходните категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од вредноста се класификуваат како финансиски средства расположливи за продажба. Последователно на почетното признавање, тие се мерат според објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста се признаваат во останата сеопфатна добивка и се презентирани во резерва за објективна вредност во капиталот. Кога вложувањето се депризнава, кумулативната добивка или загуба од останата сеопфатна добивка се пренесува во добивка или загуба.



Било кој инструмент класификуван како финансиско средство расположливо за продажба за кој нема пазарна цена на активен пазар и чија објективна вредност не може да се измери веродостојно е прикажан според набавна вредност вклучувајќи ги трансакционите трошоци, намалена за загуба поради обезбедување.

### 3.11 Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи, но не повисока од нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност на залихите намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

### 3.12 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, чековите, мениците, како и депозитите на денарските средства на трансакциските сметки на Друштвото кои се водат кај деловните банки и денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки.

### 3.13 Капитал

*Основна главнина* Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

*Обични акции* Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нето, од даночните ефекти.

*Откупени сопствени акции* Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на домашната законска регулатива во РМ, пред сè Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

*Законски резерви* Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби од домашната законска регулатива во РСМ (Закон за трговските друштва) и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е

должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 1/10 од капиталот на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со предходна одлука на органот на управување.

*Статутарни резерви* Статутарни резерви се резервите кои се формираат во согласност со Статутот на Друштвото, како што се резервите за одржување на финансиската стабилност на друштвото, за развојни активности и слично, резерви за реструктурирање, резерви за покривање на загуба.

*Останати резерви* Како останати резерви се проценуваат резервите издвоени за награди и други резерви кои не можат да се класифицираат како законски или статутарни резерви, како и резервите за реинвестирање издвоени од добивката.

### 3.14 Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се искажуваат според номиналната вредност на обврската.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### 3.15 Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства. Сите износи од кредитните обврски кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од датата под која се изготвуваат финансиските извештаи се класифицираат како тековни обврски.

Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

*Недеривативни финансиски обврски* Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот. Друштвото ги депривира финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба, кога и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Недеривативните финансиски обврски на Друштвото вклучуваат обврски по кредити и обврски кон добавувачи и други обврски.

Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус трансакционите трошоци. Последователно на почетното признавање овие финансиски обврски се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

### 3.16 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

### 3.17 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија. Најзначајни се данокот на добивка, данокот на додадена вредност и данокот на личен доход.

*Данок на добивка* Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на основица од остварената добивка корегирани за непризнати ставки на расходи за даночни цели, со користење на даночни олеснување и ослободување во согласност со Законот за данокот на добивка.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходните години. Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

*Данок на додадена вредност* Данокот на додадена вредност се искажува во нето износ, како даночна обврска или даночно побарување, кое произлегува по нетирањето на обврската за данок на додадена вредност искажана во излезните фактури и побарувањето за данок на додадена вредност врз основа на користење влезно даночно исполнување искажано во влезните фактури.

*Данок на личен доход* Данокот на личен доход се плаќа при исплатите на физички лица, вклучувајќи ги и платите на вработените. Со обврската за данок на личен доход се товарат истите расходи кои се товарени со нето обврската кон физичките лица.

**3.18 Странски валути**

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики признаени се како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

**3.19 Девизни курсеви**

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во Финансискиот извештаи за годината што завршува на 31. декември 2023 година се следните:

Валута	31. декември 2023 година	31. декември 2022 година
1 €	61,4950 денари	61,4932 денари
1 \$	55,6516 денари	57,6535 денари
1 GBP	70,7612 денари	69,3350 денари

**3.20 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние субјекти во чии меѓусебни односи едниот субјект го контролира другиот субјект со значајно влијание на матичното друштво во деловните одлуки на зависното друштво. Трансакциите со поврзани субјекти се евидентираат одделно од трансакциите со трети субјекти.

**3.21 Настани по датумот на известувањето**

Настаните кои имаат влијание на информациите за тековната година, а се случиле по завршувањето на годината, се рефлектираат во финансиските извештаи за годината. Кога материјално значајни настани се случуваат по завршетокот на годината, а за истите не може да се извршат корекции во финансиските извештаи, се обелоденуваат во објаснувачките белешки.

**3.22 Промена на сметководствени политики- корекции од промените**

Доколку поради промена на сметководствените политики за тековната година настанат ефекти во однос на проценките во извештајот за финасиската состојба или износите признаени во извештајот за сеопфатната добивка, разликите се обелоденуваат во финансиските извештаи.

**3.23 Користи за вработените**

Согласно националното законодавство на Република Северна Македонија во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани користи. Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување Друштвото нема идна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во извештајот за сеопфатната добивка во моментот на нивно доспевање.

На вработените кои се отпуштани како “технолошки вишок” или доброволно им престанал работниот однос во Друштвото, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за “технолошки вишок” се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на “технолошки вишок” или на основ на доброволен престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска.

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите. Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во колективниот договор на Друштвото. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност.

План за дефинирани користи преставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период. Друштвото признава добивка и загуба како резултат на исплата на дефиниран план за користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на дефинираниот план за користи преставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за дефинираниот план за користи исплатена согласно определениот датум на исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на Друштвото.

### 3.24 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот на финансиска состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската.

Резервирања за реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

### 3.25 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или не случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### 3.26 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото води сметка за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци, вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски. Друштвото ја обезбедува ликвидноста во непредвидливи околности преку одобрени лимити, револвинг кредити, заеми и слично.

### 3.27 Пазарен ризик

Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на деловните односи, применливи на ризикот врз добивката или загубата и основната главнина. Целта на Друштвото е да го сведе на минимум нивото на пазарниот ризик во поглед на денарот (со вклучување на т.н.валута клаузула), но не се користат други финансиски инструменти.

*Ризик од промени на курсевите* Друштвото влегува во трансакции со странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политинка за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флуктуации на странските валути.

*Ризик од промени на цените* Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

### 3.28 Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на Друштвото, ретроактивно согласно законските одредби во Република Северна Македонија. Менаџментот нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

### 3.29 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото има блага концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се не голем голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото, освен потпирањето на постојните договори, нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

### 3.30 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да ги намали.

### 3.31 Утврдување на објективна вредност

Финансиските средства и обврски ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финасиската состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финасиската состојба.

### 3.32 Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертибилни обврзници и опции овозможени за вработените.

**БЕЛЕШКА 4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ****4.1 Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година е следната:

опис	2023 г.	2022 г.
Обврски по кредити	36.300	34.622
(Пари и парични еквиваленти)	-41	-55
<b>Нето обврски (пари)</b>	<b>36.259</b>	<b>34.567</b>
Капитал и резерви	3.921	11.273
<b>% на задолженост</b>	<b>924,74</b>	<b>306,64</b>

**4.2 Ризик од девизни валути**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

**4.3 Ризик од промени на каматите**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Направена е сензитивна анализа на зголемување или намалување за 2 % поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банка, како и на каматоносните дадени и примени позајмици. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на извештајот за финасиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.



Земени/дадени кредити и позајмици за 2022 г.	каматна стапка	износ на камата	пораст за 2% поени	пад за 2% поени
добиеен кредит	2,76	596	432	-432
добиеен кредит	2,78	4	3	-3
добиеен кредит	2,20	15	14	-14
добиеен кредит	2,03	1	1	-1
добиеен кредит	2,53	67	53	-53
добиеен кредит	2,35	26	22	-22
добиеен кредит	2,52	23	18	-18
<b>Нето ефект</b>		<b>732</b>	<b>543</b>	<b>-543</b>

Земени/дадени кредити и позајмици за 2023 г.	каматна стапка	износ на камата	пораст за 2% поени	пад за 2% поени
добиеен кредит	4,69	73	31	-31
добиеен кредит	5,17	77	30	-30
добиеен кредит	5,49	133	48	-48
добиеен кредит	4,64	994	428	-428
<b>Нето ефект</b>		<b>1.277</b>	<b>538</b>	<b>-538</b>

#### 4.4 Ликвидносен ризик

Рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото според нивната доспеаност на ден 31. декември 2022 и 2023 година е следнава:

средства/обврски 2022 г.	рочноста			Вкупно
	до 3 месеци	4-12 месеци	над 12 мес.	
парични средства	55			55
побарувања од купувачите	4.126			4.126
останати побарувања	3			3
дадени позајмици вложувања				0 0
<b>пари, вложувања и побарувања</b>	<b>4.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.184</b>
обврски према добавувачите	6.197			6.197
обврски по кредити	34.622			34.622
останати обврски	1.533			1.533
<b>вкупно обврски</b>	<b>42.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.352</b>
<b>ликвидност</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,10</b>

средства/обврски 2023 г.	рочност			Вкупно
	до 3 месеци	4-12 месеци	над 12 мес.	
парични средства	41			41
побарувања од купувачите	2.586			2.586
останати побарувања	52			52
дадени позајмици				0
вложувања				0
<b>пари, вложувања и побарувања</b>	<b>2.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.679</b>
обврски према добавувачите	7.060			7.060
обврски по кредити	36.300			36.300
останати обврски	1.601			1.601
<b>вкупно обврски</b>	<b>44.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.961</b>
<b>ликвидност</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,06</b>

#### 4.5 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик поради неможноста на купувачите да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од не голем број на поединечни салда. Најголемиот дел од овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Рочната структура на побарувањата од купувачи на 31 декември 2023 е како што следува:

рочност за 2022 г.	бруто	исправка	нето	%учество
доспеани до 12 месеци	3.695	0	3.695	89,55
доспеани над 12 месеци	3.047	-2.616	431	10,45
<b>вкупно</b>	<b>6.742</b>	<b>-2.616</b>	<b>4.126</b>	<b>100,00</b>

рочност за 2023 г.	бруто	исправка	нето	%учество
доспеани до 12 месеци	2.007	0	2.007	77,61
доспеани над 12 месеци	3.218	-2.639	579	22,39
<b>вкупно</b>	<b>5.225</b>	<b>-2.639</b>	<b>2.586</b>	<b>100,00</b>

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото утврдува резервирање за загуби кои преставуваат негова проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Оваа резервација ја сочинуваат специфични делови на загубата кои се однесуваат на поодделно значителна изложеност.

**БЕЛЕШКА 5. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ****5.1 Деловни сегменти**

Најзначајниот дел од приходите се остварени од производство и продажба на пластични гајби.

**5.2 Географски сегменти**

Производството и продажбата се одвиваат на територијата на Република Северна Македонија.

**БЕЛЕШКА 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

о п и с	2023 г.	2022 г.
приходи од продажба на домашен пазар	12.998	25.296
<b>в к у п н о</b>	<b>12.998</b>	<b>25.296</b>

Најзначајниот дел од приходите од продажба, 11.566 илјади денари или 89%, се остварени од продажба на гајби, останатиот дел е од наемнини и продажба на отпаден материјал. Приходите од продажба се значително опаднати во споредба со претходната година.

**БЕЛЕШКА 7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

о п и с	2023 г.	2022 г.
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	-	3
Приходи од субвенции	46	266
Добивки од продажба на материјални средства	-	1.476
останати приходи	33	12
<b>в к у п н о</b>	<b>79</b>	<b>1.757</b>

**БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ****8.1 Потрошени материјали**

о п и с	2023 г.	2022 г.
потрошени сировини и материјали за производство	6.168	9.598
потрошени материјали за одржување	18	195
потрошена електрична енергија	2.204	3.042
останати материјални трошоци	93	88
<b>вкупно материјални трошоци</b>	<b>8.483</b>	<b>12.923</b>

Материјалните трошоци учествуваат со 45,5% во вкупните оперативни расходи, 50% во 2022 година. Најзначајниот дел од потрошените материјали го сочинува суровината за производство на готовите производи.

### 8.2 Услуги со карактер на материјални трошоци

о п и с	2023 г.	2022 г.
транспортни услуги	-	5
ПТТ услуги и интернет	80	78
комунални услуги	31	28
наемнини	840	840
надворешни услуги за изработка на добра и услуги	305	897
услуги за одржување и заштита	20	32
<b>в к у п н о</b>	<b>1.276</b>	<b>1.880</b>

Расходите за услуги учествуваат со 6,8% во вкупните оперативни расходи, 7,2% во 2022 година.

### 8.3 Амортизација

о п и с	2023 г.	2022 г.
амортизација и вредносно усогласување на долг. сва	2.908	2.985
<b>в к у п н о</b>	<b>2.908</b>	<b>2.985</b>

Амортизацијата за пресметковниот период е утврдена согласно проценетиот век на употреба на долгорочните средства и нивното користење во текот на годината.

### 8.4 Набавна вредност на продадени стоки и материјали

о п и с	2023 г.	2022 г.
набавна вредност на продадени трговски стоки	130	2.084
<b>в к у п н о</b>	<b>130</b>	<b>2.084</b>

## БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

о п и с	2023 г.	2022 г.
нето плати и надоместоци	3.162	3.070
данок, социјално и пензиско осигурување	1.560	1.512
други лични примања	175	177
<b>в к у п н о</b>	<b>4.897</b>	<b>4.759</b>

Бруто платите на вработените учествуваат со 25% во вкупните оперативни трошоци, 18% во 2022 година, а се признаваат врз основа на извршена работа за време на пресметковниот период. Пресметките на платите се изготвуваат месечно.

## БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

о п и с	2023 г.	2022 г.
трошоци за репрезентација и спонзорства	8	13
трошоци за осигурување	44	47
вредносно усогласување на средствата	24	0
банкарски услуги и трошоци за платен промет	52	44
отпис на побарувања	24	5
авокаатски, сметководствени и ревизорски услуги	323	426
неотпишана вредност на расходувани материјални сред.	62	703
останати трошоци на работењето	399	206
<b>в к у п н о</b>	<b>936</b>	<b>1.444</b>

## БЕЛЕШКА 11. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

о п и с	2023 г.	2022 г.
приходи од камати и курсни разлики	1	-
останати финансиски приходи	-	-
расходи за камати и курсни разлики	-1.288	-799
останати финансиски расходи	-3	-8
<b>нето финансиски приходи (расходи)</b>	<b>-1.290</b>	<b>-807</b>

Расходите за камати се по основ на користени позајмици од поврзани друштва.

## БЕЛЕШКА 12. ПРОМЕНА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

о п и с	2023 г.	2022 г.
залихи на готови производи на 01.01...	2.024	4.336
залихи на готови производи на 31.12....	1.515	2.024
<b>зголемување (намалување) на залихите</b>	<b>-509</b>	<b>-2.312</b>

При утврдување на добивката резултатот се корегира за трошоците содржани во разликата помеѓу залихите на недовршено производство и готови производи на крајот од годината (крајни залихи) и залихите на почетокот на годината (почетни залихи). За пресметковниот период залихите на готови производи и производство во тек се намалени за 509.214 денари. Овој износ се признава како расход во Извештајот за сеопфатната добивка за 2023 година, за 2022 година по овој основ е признаен расход од 2.312.093 денари.

## БЕЛЕШКА 13. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) И ДАНОК НА ДОБИВКАТА

о п и с	2023 г.	2022 г.
добивка (загуба) пред оданочување	-7.352	-2.141
данок на добивка	-	-
<b>нето добивка (загуба)</b>	<b>-7.352</b>	<b>-2.141</b>
останата сеопфатна добивка (загуба)	-	-
<b>вкупна сеопфатна добивка (загуба)</b>	<b>-7.352</b>	<b>-2.141</b>

За пресметковниот период Друштвото има остварено загуба од работењето во износ од 7.351.734 денари. Согласно домашната законска регулатива од оданочувањето во Република Северна Македонија даночната основица е пресметана во висина на остварениот резултат коригиран за трошоците кои не се признаваат за даночни цели и искористени даночни олеснувања. Не е утврдена даночна основица, така да загубата останува 7.351.734 денари.

## 13.1 Данок на добивка

о п и с	2023 г.	2022 г.
добивка (загуба) пред оданочување	-7.352	-2.141
трошоци и дрлични примања од работен однос над утврдениот износ	6	25
трошоци за кало, растур, крш и расипување	1	24
репрезентација	7	11
отпис на побарувања	0	5
казни и камати за јавни давачки	3	9
други усогласувања на расходи	0	18
<b>даночна основа</b>	<b>-7.335</b>	<b>-2.049</b>
данок на добивка 10%	0	0
други даночни ослободувања	0	0
данок на добивка за годината	0	0
<b>ефективна даночна стапка %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 13.2 Дивиденда

Друштвото во последните години искажува загуба од работењето која не е покриена. Не е исплаќања дивиденда за тој период.

## 13.3 Заработувачка по акција

Основната заработувачка по акција се утврдува како количник од нето добивката расположива за распределба, намалена за дивидендата која им припаѓа на приоритетните акции, и пондерираниот просечен број на запишани и издадени акции во текот на годината. Со состојба на 31 декември 2023 Друштвото не поседува сопствени акции (2022 година 0 сопствени акции).

Акциите на Друштвото не котираат на берза, Друштвото известува за Комисијата од хартии од вредност. Со акциите на Друштво се тргува на слободниот пазар на Македонската берза. Во текот на 2022 година на Македонска берза не е тргувано со акции на Друштвото. Последната пазарна цена по која е тргувано со акциите на Друштвото е 2.460 денари по акција.

Со оглед на фактот дека Друштвото искажува загуба, не се пресметува заработувачка по акција.

#### БЕЛЕШКА 14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

опис	земјиште	град.обј.	опрема	транс.сва	сва во подг	вкупно
<i>набавна вредност</i>						
состојба на 01.01.2022	19.599	67.974	34.187	399	0	122.159
зголемување (набавки) во 2022	0	0	0	0	0	0
намалување (продажба, пренос)	0	-203	-55	0	0	-258
состојба на 31.12.2022	19.599	67.771	34.132	399	0	121.901
<i>исправка на вредноста</i>						
состојба на 01.01.2022	0	50.588	27.928	399	0	78.915
амортизација за 2022 година	0	1.378	1.607	0	0	2.985
намалување на исправката	0	-111	-54	0	0	-165
состојба на 31.12.2022	0	51.855	29.481	399	0	81.735
<i>сегашна вредност на 31.12.2021</i>	<i>19.599</i>	<i>17.386</i>	<i>6.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.244</i>
<i>сегашна вредност на 31.12.2022</i>	<i>19.599</i>	<i>15.916</i>	<i>4.651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.166</i>

опис	земјиште	град.обј.	опрема	транс.сва	сва во подг	вкупно
<i>набавна вредност</i>						
состојба на 01.01.2023	19.599	67.771	34.132	399	0	121.901
зголемување (набавки) во 2023	0	0	0	0	0	0
намалување (продажба, пренос)	0	0	-175	0	0	-175
состојба на 31.12.2023	19.599	67.771	33.957	399	0	121.726
<i>исправка на вредноста</i>						
состојба на 01.01.2023	0	51.855	29.481	399	0	81.735
амортизација за 2023 година	0	1.376	1.532	0	0	2.908
намалување на исправката	0	0	-113	0	0	-113
состојба на 31.12.2023	0	53.231	30.900	399	0	84.530
<i>сегашна вредност на 31.12.2022</i>	<i>19.599</i>	<i>15.916</i>	<i>4.651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.166</i>
<i>сегашна вредност на 31.12.2023</i>	<i>19.599</i>	<i>14.540</i>	<i>3.057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.196</i>

## БЕЛЕШКА 15. ЗАЛИХИ

о п и с	нето 2022 г.	2023 година			
		бруто	исправка	нето	%
производи на залиха	2.024	1.515	0	1.515	16,24
суровини и материјали	417	648	0	648	6,94
ситен инвентар, резервни делови и сл.	4.999	5.021	-12	5.009	53,68
трговски стоки на залиха	2.200	2.159	0	2.159	23,14
<b>в к у п н о</b>	<b>9.640</b>	<b>9.343</b>	<b>-12</b>	<b>9.331</b>	<b>100,00</b>

## БЕЛЕШКА 16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

о п и с	2023 г.	2022 г.
побарувања од купувачите во земјата	5.225	6.742
исправка на вредноста на побарувањата од купувачи	-2.639	-2.616
<b>в к у п н о</b>	<b>2.586</b>	<b>4.126</b>

## БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

о п и с	2023 г.	2022 г.
побарување за аванси	52	2
побарувања од вработените	-	1
<b>в к у п н о</b>	<b>52</b>	<b>3</b>

## БЕЛЕШКА 18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

о п и с	2023 г.	2022 г.
трансакциски сметки - денарски	39	50
денарска благајна	2	5
<b>в к у п н о</b>	<b>41</b>	<b>55</b>

## БЕЛЕШКА 19. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

о п и с	2023 г.	2022 г.
однапред платени трошоци	36	40
<b>в к у п н о</b>	<b>36</b>	<b>40</b>



## БЕЛЕШКА 20. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

о п и с	2023 г.	2022 г.
запишан уплатен капитал	31.514	31.514
останати резерви	4.632	4.632
законски и статутарни резерви	4.317	4.317
акумулирана добивка (пренесена загуба)	-29.190	-27.049
нераспоредена добивка (загуба) за годината	-7.352	-2.141
<b>в к у п н о</b>	<b>3.921</b>	<b>11.273</b>

## 20.1 Акционерски капитал

о п и с	број на акции			
	обични	приоритетни	сопствени	нето во оптек
состојба 01.01.2022 година	10.000	0	0	10.000
откуп на сопствени акции во 2022 г.	0	0	0	0
продажба на сопствени акции во 2022 г.	0	0	0	0
<b>состојба на 31.12.2022 година</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
откуп на сопствени акции во 2023 г.	0	0	0	0
продажба на сопствени акции во 2023 г.	0	0	0	0
<b>состојба на 31.12.2023 година</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

Друштвото е запишано во трговскиот регистар со капитал од 31.513.900 денари. Во висина на овој капитал издадени се 10.000 обични акции во вредност од по 51,13 евра за 1 акција.

Над 5% од обичните акции со право на глас поседуваат:

акционер	број на акции	учество во %
РУСЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ	6.699	66,99
ЗОРАН ЃУРОВ	2.151	21,51
КОДИНГ 2 ДООЕЛ	525	5,25
останати акционери	625	6,25
	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>

Членовите на Одборот на директори не поседуваат акции и немаат учество во основната главнина на Друштвото.

## 20.2 Резерви

о п и с	ревалор. резерви	законски резерви	статутарни резерви	останати резерви
состојба 01.01.2022 година	0	4.317	0	4.632
зголемување во 2022 година	0	0	0	0
намалување во 2022 година	0	0	0	0
<b>состојба на 31.12.2022 година</b>	<b>0</b>	<b>4.317</b>	<b>0</b>	<b>4.632</b>
зголемување во 2023 година	0	0	0	0
намалување во 2023 година	0	0	0	0
<b>состојба на 31.12.2023 година</b>	<b>0</b>	<b>4.317</b>	<b>0</b>	<b>4.632</b>

## БЕЛЕШКА 21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

о п и с	2023 г.	2022 г.
добавувачи во земјата	1.055	1.370
обврски према поврзани лица	6.005	4.827
<b>в к у п н о</b>	<b>7.060</b>	<b>6.197</b>

## БЕЛЕШКА 22. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

о п и с	2023 г.	2022 г.
обврски за даноци, придонеси и други давачки	1.311	1.247
обврски према вработените	255	251
обврски за аванси	35	35
краткорочни кредити	36.300	34.622
<b>в к у п н о</b>	<b>37.901</b>	<b>36.155</b>

Обврските за краткорочни кредити и заеми се следниве:

кредитор, заемодавач	2023 г.	2022 г.
ГЕПЛАСТИК	30.005	29.010
РУСЕ КОМЕРЦ	6.295	5.612
<b>в к у п н о</b>	<b>36.300</b>	<b>34.622</b>

## БЕЛЕШКА 23. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

о п и с	2023 г.	2022 г.
одложени приходи од државни субвенции	360	405
<b>в к у п н о</b>	<b>360</b>	<b>405</b>

**БЕЛЕШКА 24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ****24.1 Земени банкарски гаранции**

Друштвото не користи и нема потенцијални обврски по основ на банкарски гаранции.

**24.2 Дадени хипотеки на својот имот**

Друштвото нема дадено хипотека на својот имот како обезбедување на плаќање.

**24.3 Судски спорови**

Друштвото има поведено 1 постапка за присилна наплата на износ од 120 илијади денари за кои раководството очекува прилив.

Против Друштвото поднесена е тужба од Гепластик ДООЕЛ Гевгелија, поврзан субјект, за наплата на долг во износ од 21.433.167 денари. Постапката е стопирана пред Основниот суд во Гевгелија до завршување на постапката ТС1 бр. 9/23 пред истиот суд по тужба од малцинските акционери за запирање на Одлуката од Собрание на акционери на 7-ми Ноември АД за намирување на долгот кон Гепластик. Доколку се намири овој долг Друштвото ќе има одлив од 21.433 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Поврзани страни со Друштвото се:

- мнозински акционери
- подружници
- придружени претпријатија
- подружници на матичното друштво
- клучен менаџерски персонал
- друштва поврзани со клучниот менаџерски персонал
- друштва поврзани со мнозинските сопственици

На членовите на Одборот на директори не им се исплатува надомест.

Како што е наведено во Белешка 24.3 – Судски спорови, од страна на Гепластик ДООЕЛ Гевгелија сопственост на мнозинскиот акционер Русе Комерц ДОО Гевгелија, поведен е судски спор против Друштвото за наплата на долг од 21.433 илјади денари. Постапката е стопирана до завршување на друг спор поведен од малцинските акционери.

**25.1 Продажба на стоки, услуги и недвижности**

поврзана страна	2023 г	2022 г.
ВИС ВЕНДИНГ	213	212
РУСЕ КОМЕРЦ	0	241
<b>в к у п н о</b>	<b>213</b>	<b>453</b>

## 25.2 Набавка на стоки, услуги и недвижности

поврзана страна	2023 г.	2022 г.
ГЕПЛАСТИК	3.220	3.834
БЕК АП ПЛУС	295	141
РУСЕ КОМЕРЦ	2.805	3.204
<b>в к у п н о</b>	<b>6.320</b>	<b>7.179</b>

## 25.3 Салда на побарувања и обврски на крајот на годината

поврзана страна	2023 г.	2022 г.
ГЕПЛАСТИК	-32.967	-31.325
ВИС ВЕНДИНГ	608	396
БЕК АП ПЛУС	0	-23
РУСЕ КОМЕРЦ	-9.337	-8.124
<b>в к у п н о</b>	<b>-41.696</b>	<b>-39.076</b>

## БЕЛЕШКА 26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

На 02.01.2024 година со Гепластик ДООЕЛ Гевгелија склучен е Договор за изработка на гајби според кој 7-ми Ноември АД Гевгелија во периодот до 30.06.2024 година треба да изработи количина од 90.000 гајби по цена од 60 денари по гајба, со материјали обезбедени од Гепластик. Очекуваниот прилив е во износ од 5.400 илјади денари.

По датумот под кој се изготвени овие финансиски извештаи не се случиле други материјално значајни настани кои би требало да бидат прикажани во финансиските извештаи.